

ООУ „Кочо Рацин“

Еразмус+ (2020-2021)

“DEALING WITH CHALLENGING
BEHAVIOR”

„Справување со предизвикувачко однесување“

Времетраење на проект:

- 01.06.2020 – 30.11.2021 (Со можност за продолжување)

Цели на проектот:

- Подготовка на наставниот кадар за работа во целосно инклузивна средина
- Учење на конкретни методи и техники за работа со деца со посебни образовни потреби
- Унапредување на вештините на наставниот кадар
- Намалување на меѓуврсничкото насилство

Европски план за равој

Стекнување на знаења за европските образовни системи

Подобрување на мотивацијата кај наставниците и учениците

Вклучување во интернационални проекти преку користење на платформите eTwinning и Erasmus

Подобрување на учењето преку критичко размислување и намалување на традиционалното учење.

Подобро справување со конфликти и меѓуврсничко насилство

Стекнување со повеќе вештини, методи и алатки за успешна инклузија

Обврски на проектниот ТИМ

- Изготвување на Learning Agreement и Quality Commitment, потпишани од страна на училиштето, учесникот и организацијата која ја организира мобилноста.
- Логистичка поддршка.
- Организирање на авио билети, сместување, трансфери, осигурување (во соработка со учесникот).
- Организирање на состаноци со учесниците.
- Комуникација со организацијата домаќин (пред, за време и по мобилноста)
- ПОСТОЈАНА ДОСТАПНОСТ на учесниците за време на мобилноста
- Административни обврски
- Следење на извештаи, комуникација со НА

МОБИЛНОСТИ


- 3 мобилности:
 - Шпанија (Барселона)
 - Шпанија (Севилја)
 - Италија (Фиренца)
- 8 учесници



ОБУКИ

1. „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention“ – 6 дена
2. „All Children Are Special“ – 5 дена
3. „Autism Spectrum Disorder (ASD) and/or Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Supporting Participation and Achievement of Students with ASD or ADHD in every Classroom“ – 6 дена


Критериуми и пријавување





Избрани кандидати:





По мобилноста

Обврска да се изврши дисеминација на наставниот кадар во училиштето преку работилници, отворени часови и презентации.

Соработка со училиштата од општина Центар и одржување на работилници, со цел дисеминација на проектот.

30 до 60 дена по мобилноста ќе се изврши евалуација на наученото од страна на проектниот тим.

Организирање на недела на инклузија во училиштето

На крајот на проектот е предвидено да се изврши евалуација на наставниците, учениците и родителите, со цел да се оценат резултатите од проектот.

НАПОМЕНА:

- Поради пандемијата со COVID-19, постои можност, доколку не се нормализира состојбата обуките да се одржат on-line.

БЛАГОДАРАМ
НА
ВНИМАНИЕТО

